

Друштво за трговија
ЕФЕКТ-ИНТЕ АООД
Бр. 00-48/3
08.04.21
СКОПЈЕ

Друштво за трговија		Друштво за трговија	
ЕФЕКТ-ИНТЕ АООД		ЕФЕКТ-ИНТЕ АООД	
Бр. 00-48/3		Бр. 00-48/3	
08.04.21		08.04.21	
СКОПЈЕ		СКОПЈЕ	
Годишен извештај за 2020 г.			
02		89	
		Вредност	

БИМ АД Свети Николе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2020
ГОДИНА

- Годишен извештај за работата на друштвото
- Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори

Април, 2021

Содржина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2020	5
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9
ЗАВРШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	26



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Собранието на Акционери на БИМ АД Свети Николе

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршиаме ревизија на приложените финансиски извештаи на БИМ АД Свети Николе, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 година и извештајот за сеопфатна добивка, паричните текови и извештајот за промените во капиталот за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на сепкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на друштвото БИМ АД Свети Николе, на ден 31 декември 2020 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка и финансиски извештај согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва. Согласно член 34 (д) од Законот за ревизија наша одговорност е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Според наше мислење годишниот извештај и годишната сметка за годината која завршува на 31.12.2020 година се конзистентни во сите материјални аспекти со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи за истиот период.

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Кристина Тилиќ



Скопје, 09.04.2021



Управител

Кристина Тилиќ



**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД ЗА ГОДИНАТА
КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2020**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2020**

(во илјади денари)

	Белешки	2020	2019
Приходи од дејноста	(7)	447.481	426.322
Останати приходи	(8)	1.870	2.026
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		(8.925)	4.941
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		(1)	(84)
Потрошени материјали	(9)	(311.120)	(337.121)
Трошоци за вработените	(10)	(37.354)	(35.326)
Останати трошоци	(11)	(32.947)	(26.713)
Амортизација		(8.475)	(8.548)
Оперативна добивка		50.529	25.497
Финансиски приходи	(12)	2.451	729
Финансиски трошоци	(13)	(2.425)	(413)
Добивка пред оданочување		50.556	25.814
Данок на добивка	(14)	(5.993)	(2.375)
Добивка по оданочување		44.563	23.439
Сеопфатна Добивка по оданочување		44.563	23.439
Нето добивка по акција		4,58	2,41

Извештаите се одобрени од Одборот на директори на состанокот одржан на ден 18.02.2021


Горги Стојанов
Генерален директор




Јованка Панева
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2020

(во илјади денари)

<u>Средства</u>	Белешки	2020	2019
Нетековни средства			
Нематеријални средства	(15)	381	430
Недвижности, постројки и опрема	(16)	44.727	51.564
Нетековни финансиски средства		57	57
Вкупно нетековни средства		45.165	52.051
Тековни средства			
Залиха	(17)	134.523	159.392
Побарувања од купувачи	(18)	66.049	65.675
Тековни финансиски средства	(19)	1.260	1.233
Побарувања од државата	(20)	816	9.519
Парични средства и еквиваленти	(21)	183.032	108.673
Останати Тековни побарувања и АВР		-	8
Вкупни тековни средства		385.681	344.501
ВКУПНИ СРЕДСТВА		430.846	396.552
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал		63.291	63.291
Сопствени акции (-)		(4.708)	(4.068)
Резерви		63.187	62.191
Задржана добивка		300.246	268.666
Вкупно	(22)	422.015	390.080
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	(23)	4.696	5.165
Обврски за даноци	(24)	2.788	12
Останати Тековни обврски		112	81
Пресметани приходи (ПВР)	(25)	1.235	1.214
Вкупно тековни обврски		8.830	6.472
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		430.846	396.552

Горги Стојанов
Генерален директор



Јованка Панева
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК НА ДЕН 31.12.2020

	(во илјади денари)	
	2020	2019
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	50.556	25.814
<u>Прилагодувања за:</u>		
Амортизација	8.476	8.548
Вредносно усогласување на побарувања и траен отпис	8.243	237
Корекција на амортизација	-	(288)
Добивки од продажба на нематеријални средства	-	(279)
Кусоци на залиха	-	8
Вредносно усогласување на залиха	(169)	(140)
Платени/примени камати	(0)	(51)
Добивка пред промени во работен капитал	67.105	33.849
Залихи	25.038	(23.344)
Побарувања од купувачи	(8.617)	1.776
Останати побарувања и АВР	8.711	(3.107)
Останати краткорочни обврски и ПВР	2.828	135
Обврски спрема добавувачи	(470)	2.015
Платени камати	(1)	0
Примени камати	1	51
Платен данок на добивка	(5.993)	(2.375)
Нето парични средства од оперативни активности	88.602	9.000
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(1.589)	(5.336)
Оттуѓување на нетековни средства	-	398
Зголемување/намалување во финансиските средства	(26)	19.518
Нето парични средства од инвестициони активности	(1.615)	14.580
Парични текови од финансиски активности		
Исплатени дивиденди	(11.988)	(17.310)
Откуп на сопствени акции	(639)	-
Нето парични средства од финансиски активности	(12.627)	(17.310)
Промена во парични средства	74.360	6.270
Парични средства на почеток на годината	108.673	102.402
Парични средства на крај на годината	183.033	108.673

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2020

Во илјади денари	Акционерски Капитал	Сопствени Акции	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
Состојба со 1 Јануари 2019	63.291	(4.068)	57.812	266.917	383.952
Нето добивка за 2019				23.438	23.438
Реинвестирана добивка			4.379	(4.379)	-
Исплатена дивиденда				(17.311)	(17.311)
Состојба на 31.12.2019	63.291	(4.068)	62.191	268.666	390.080
Во илјади денари	Акционерски Капитал	Сопствени Акции	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
Состојба со 1 Јануари 2020	63.291	(4.068)	62.191	268.666	390.080
Нето добивка за 2020				44.564	44.564
Реинвестирана добивка			356	(356)	-
Откупени сопствени акции		(639)	639	(639)	(639)
Исплатена дивиденда				(11.988)	(11.988)
Состојба на 31.12.2020	63.291	(4.707)	63.186	300.247	422.017

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Општи податоци

На датумот на изготвување на финансиските извештаи односно на 31.12.2020 Друштвото е регистрирано со следните податоци:

Полн назив на правното лице: Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД Свети Николе

Краток назив на правното лице: БИМ АД Свети Николе

Седиште на правното лице: Железничка бр.164 Свети Николе, Свети Николе

Датум на основање: 01.10.1964

Организационен облик: Акционерско Друштво АД

Големина на субјект: среден

Матичен број: 4043600

Даночен број: МК4025997100945

Приоритетна дејност: 23.99 – Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место

Акционерскиот капитал изнесува 63.290.322 денари и се состои од 10.155 акции, од кои едно физичко лице поседува 53,36% и 4,69% се сопствени акции.

Овластено лице и извршен директор е Ѓорѓи Стојанов

Органи на управување на Друштвото се Собранието на акционери и Одборот на директори.

2. Основи за подготовка

Во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) претпријатијата во Република Северна Македонија има обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Македонија“.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (Службен весник на Република Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Финансиските извештаи се засновани на пресметковна основа и на претпоставката за континуитет. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски илјади денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период 01.01. до 31.12.2020 година споредени со податоците од работењето од 01.01. до 31.12.2019 година на друштвото идентификувано во белешка еден.

Изготвувањето на финансиските извештаи му налага на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски извештаи се опишани во белешката пет.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1 Признавање на приходи

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

3.2 Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Северна Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи намалена за даночните ослободувања. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%. [2019:10%].

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на билансот на состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување.

Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Со состојба на 31 Декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви времени разлики на овие датуми.

3.3 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата се врши под 31.12.2020.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2020 е следна:

	2020	2019
1 EUR	61,6940	61,4856
1 USD	50,2353	54,9518

3.4 Недвижности и опрема

Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2020 година во однос на 2019 година се следните:

	2020	2019
Недвижности, опрема, транспортни средства и компјутери	2,5-25%	2,5-25%
Алати и машини	10%	10%
Мабел	10-20%	10-20%

3.5 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со исклучок на данокот на додадена вредност.

Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за приготвување на залихите за продажба.

Потрошокот на залихите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на просечни цени.

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите.

3.6 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана се признаваат во билансот на успех како приход.

б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Друштвото ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- * Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- * Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- * Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- * Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- * Вложување на конкурентната позиција на позајмувачот;

- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.

Друштвото врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

в) Финансиски обврски, кредити и заеми

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирани во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

3.7 Пари и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на сметки во банки.

3.8 Капитал и резерви

Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на друштвото, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложениите средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основната главнина може

да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на собранието.

3.9 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

3.10 Наеми

Наемот се класифицира како оперативен наем доколку не ги пренесува суштински сите ризици и користи кои се својствени за сопственоста. Зависно од договорот расходите на наемот во целост се признаваат како трошок на периодот.

Приходите од наемот се признаваат со протекот на времето согласно договорот.

3.11 Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Друштвото се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството

3.12 Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот.

4. Управување со финансиски ризици

4.1 Фактори на финансиски ризици

Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на друштвото, односно Одбор на содружници и управителот. Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искуствени и засновани на усвоените практики од раководството.

4.2 Пазарен ризик

Ризик од промена на курсеви на валути

Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Друштвото не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Северна Македонија.

Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	2020	2019
Средства	133.335	100.208
Обврски	(8)	(450)
Нето (неусогласеност)	133.326	99.758

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2020 година е стабилен без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско.

Друштвото е изложено на курсни разлики од промената на курсот на ЕУР. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 1% намалување на денарот во споредба со ЕУР.

Во '000 денари	2020	2019
Добивка/Загуба од курсни разлики	(1.333)	(998)

Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и материјалните средства.

Ризик од промена на каматни стапки

Друштвото нема задолжувања по основ на заеми и кредити со 31.12.2020 година.

Прегледот на финансиските средства и обврски со 31.12.2020 година според изложеноста на каматен ризик е прикажан во табелата подолу:

	2020	2019
<u>Финансиски средства - Некаматносни</u>		
Пари и парични еквиваленти	183.032	108.673
Побарувања од купувачи	66.049	65.675
Останати побарувања	816	9.527
	249.898	183.875
<u>Финансиски средства - Каматносни</u>		
Краткорочни и долгорочни финансиски средства	1.317	1.291
<u>Вкупно финансиски средства</u>	251.214	185.166
<u>Финансиски обврски - Некаматносни</u>		
Обврски кон добавувачи	4.696	5.165
Останати тековни обврски	2.900	93
Кредити	7.595	5.258
<u>Финансиски обврски - Каматносни</u>		
Кредити и заеми	0	0
<u>Вкупно финансиски обврски</u>	7.595	5.258

4.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции како и од доспеле ни наплатени побарувања.

Ризикот од ненаплата во друштвото е висок во делот на побарувања поради отсуството на гаранции за наплата на обезбедените добра и услуги.

На 31.12.2020 година вкупниот износ на побарувања за кои не се обезбедени гаранции, вклучувајќи депозити во банки изнесува 67.366 илјади денари (2019: 66.966 илјади денари).

Друштвото на сметки во банки има готовина од 182.857 илјади денари [2019: 108.467 илјади денари]. Овие износи претставуваат максимална изложеност кон деловни банки на 31.12. 2020 и 2019 година респективно.

Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следење на навременоста на плаќањата. Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

4.4 Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносна резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови.

Друштвото во текот на деловната 2020 година има остварено добивка од 44.563 илјади денари. Работниот капитал на друштвото, како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и изнесува 376.850 илјади денари (2019: 338.028 илјади денари).

Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

4.5 Останати ризици

Друштвото е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

4.6 Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на акционерите преку одржување оптимална структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот.

Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, продажба на средства за елиминирање на проблематични долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност.

Ризикот од финансирање се следи преку показателите за задолженост кои во 2020 и 2019 година се како што следува:

	2020	2019
Показател на долгорочна задолженост	0.00%	0.00%
Капитал/Средства	2.05%	1.63%

Раководството врши редовна анализа на задолженоста:

	2020	2019
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	183.032	108.673
Нето обврски кредити	(183.032)	(108.673)
Капитал	422.017	390.080
Нето обврски кредити/Капитал	-%	-%

5. Клучни сметководствени проценки и мислења

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени околности.

Клучна проценка и претпоставка во 2020 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Значајна претпоставка е дека вредноста на побарувањата и залихите не е значајно обезвреднета.

Функционална валута на друштвото е македонски денар.

6. Оперативни сегменти

Друштвото известува само за еден сегмент. Операциите географски се лоцирани во Република Македонија.

7. Приходи од дејноста

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Приходи од продажба во земјата	288.752	221.669
Приходи од продажба во странство	158.730	204.653
Вкупно	447.481	426.322

8. Останати приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Останати приходи	1.701	1.607
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	-	279
Приходи од вредносно усогласување на залихи	169	140
Вкупно	1.870	2.026

9. Потрошени материјали

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Трошоци за сировини и материјали	250.229	228.028
Отстапувања од стандардните (плански) цени	41.221	90.041
Трошоци за енергија	5.842	5.772
Потрошени резервни делови	2.708	2.190
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	11.121	11.089
Вкупно	311.120	337.121

10. Трошоци за вработените

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Плати и надоместоци на плата (брuto)	32.504	29.618
Трошоци за осигурување	3	201
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	4.847	5.506
Вкупно	37.354	35.326

Просечениот бројот на вработени на 31.12.2020 година изнесува 69 (2019: 68) вработени.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дваесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обарска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обарски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

11. Останати трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Транспортни трошоци	8.757	10.422
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	358	432
Услуги за одржување и заштита	1.572	1.177
Надворешни услуги за изработка на добра	6.004	4.559
Обуки за вработени	797	691
Комунални услуги	591	676
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	25	338
Останати услуги	764	827
Трошоци за спонзорства и донации	37	267
Трошоци за репрезентација	363	660
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	489	517
Даноци кои не зависат од резултатот	349	552
Вредносно усогласување на тековни средства	457	122
Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	-	12
Кусок	-	8
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нетековни средства	-	119
Расходи врз основа на вредносно усогласување и директен отпис на побарувања	8.243	237
Одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	2.811	3.401
Останати расходи од работењето	1.331	1.696
Вкупно	32.947	26.713

12. Финансиски приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1	51
Останати финансиски приходи	167	165
Позитивни курсни разлики	2.283	513
Вкупно	2.451	729

13. Финансиски трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Камати од работењето со неповрзани друштва	1	0
Негативни курсни разлики	2.424	413
Вкупно	2.425	413

14. Данок од добивка

Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања.

	(во илјади денари)	
	2020	2019
Добивка пред оданочување	50.556	25.814
Непризнаени расходи	9.727	2.317
Реинвестирана добивка	(356)	(4.379)
Даночна основа	59.927	23.752
Пресметан данок 10%	5.993	2.375
Ефективна даночна стапка	11,85%	9,20%

15. Нематеријални средства

Опис	(во илјади денари)	
	Софтвер и останати права	
Набавна вредност		
Состојба со 01.01.2020		575
Состојба со 31.12.2020		575
Акумулирана исправка на вредноста		
Состојба со 01.01.2020		(145)
Трошок за годината-аморт.		(49)
Состојба со 31.12.2020		(194)

Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2019	575
Состојба со 31.12.2019	575
Акумулирана исправка на вредноста	
Состојба со 01.01.2019	(95)
Трошок за годината-аморт.	(50)
Состојба со 31.12.2019	(145)
Нето состојба со 31.12.2020	381
Нето состојба со 31.12.2019	430
Нето состојба со 31.12.2018	480

16. Недвижности, постројки и опрема

(во илјади денари)

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Материјални с-ва во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2020	4.788	87.518	87.984	546	180.836
Набавки во текот на годината	-	-	742	847	1.589
Пренос од залиха	-	-	-	-	-
Рекласификација	-	356	-	(356)	-
Состојба со 31.12.2020	4.788	87.874	88.726	1.037	182.425
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2020	-	(77.754)	(51.516)	-	(129.272)
Трошок за годината-аморт.	-	(1.691)	(6.734)	-	(8.425)
Состојба со 31.12.2020	-	(79.445)	(58.252)	-	(137.697)
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2019	4.788	86.339	90.284	571	181.982
Набавки во текот на годината	-	-	1.088	322	1.410
Пренос од залиха	-	-	-	3.926	3.926
Рекласификација	-	2.611	1.662	(4.273)	-
Намалувања (расходувања, оттугувања)	-	(1.432)	(5.050)	-	(6.482)
Состојба со 31.12.2019	4.788	87.518	87.984	546	180.836

Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2019	-	(69.543)	(57.881)	-	(127.424)
Трошок за годината-аморт.		(8.499)			(8.499)
Рекласификација	-	288	-	-	288
Немалувања (расходувања, оттугувања)	-	-	6.363	-	6.363
Состојба со 31.12.2019	-	(77.754)	(51.518)	-	(129.272)
Нето состојба со 31.12.2020	4.788	8.429	30.474	1.037	44.727
Нето состојба со 31.12.2019	4.788	9.764	36.466	546	51.564
Нето состојба со 31.12.2018	4.788	155.882	32.403	571	54.558

17. Залиха

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Сировини и материјали на залиха	85.122	102.523
Залиха на резерани делови	3.541	3.634
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба	4.350	2.850
Залиха на производи за продажба	41.511	50.385
Вкупно	134.523	159.392

18. Побарувања од купувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Побарувања од купувачи во земјата	54.524	49.897
Побарувања од купувачи во странство	8.863	12.008
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	2.662	3.770
Вкупно	66.049	65.675

Доспеаноста на побарувањата е дадена во следната табела:

	2020	2019
До една година	59.878	54.027
Над 1 година	6.171	11.648
Вкупно	66.049	65.675

19. Краткорочни финансиски средства

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Краткорочно орочени денарски средства	163	137
Депозити во странски средства	1.097	1.097
Вкупно	1.260	1.233

20. Побарување од државата

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	608	6.530
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	208	2.989
Вкупно	816	9.519

21. Парични средства и еквиваленти

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Парични средства на трансакциски сметки во денари	58.386	20.267
Парични средства во благајна во денари	38	27
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	124.471	88.200
Парични средства во благајна во девизи	5	12
Хартии од вредност - готовински еквиваленти	132	167
Вкупно	183.032	108.673

22. Капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото заклучно со 31.12.2020 година изнесува 63.291 илјади денари (2019: 63.291 илјади денари) и се состои од 10.155 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР.

Сопственици на акциите се физички лица, од кои едно физичко лице поседува 53,36% од акциите. Со 31.12.2020 друштвото има откупено 476 сопствени акции во вкупен износ од 4.707 илјади денари.

Согласно Законот за данок на добивка даночната стапка е 10%. Данок на добивка не се плаќа на задржаните добивки.

Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи зголемена за непризнаените расходи, намалена за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања во тековната година.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието на акционери.

Заклучно со 31.12.2020 друштвото има исплатено дивиденда и награда од добивката во износ од 11.988 илјади денари (2019: 17.311 илјади денари).

Задржаната добивка на 31.12.2020 изнесува 300.246 илјади денари (2019: 268.666 илјади денари).

23. Обврски спрема добавувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Обврски спрема добавувачи во странство	8	450
Обврски спрема добавувачи во земјата	4.687	4.715
Вкупно	4.696	5.165

24. Обврски за даноци

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи	2.772	-
Обврски за пресонален данок	16	12
Вкупно	2.788	12

25. Пресметани приходи

Друштвото со 31.12.2020 искажува пресметани приходи врз основа на однапред наплатени побарувања во износ од 1.235 илјади денари (2019: 1.214 илјади денари)

26. Трансакции со поврзаните страни

Друштвото нема трансакциите со поврзани страни со датумот на финансиските извештаи.

27. Примање на органите на управување

	(во илјади денари)	
	31.12.2020	31.12.2019
Нето плата	2.706	3.041
Нето надоместоци	957	821
Вкупно	3.663	3.862

28. Неизвесни обврски

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Банкарски гаранции

Друштвото ги има склучено следните договори за банкарски гаранции со:

- Стопанска банка во износ од 16.991,25 ЕВРА со важност до 23.08.2021 во корист на Еаст Гате Малл. Врз основа на овој договор Друштвото има склучено дополнителен договор за депонирање на наменски средства во Стопанска банка во износ од 17.841,00 ЕВРА со важност до 02.09.2021
- Стопанска банка во износ од 155.000 денари со важност до 31.05.2021 во корист на ЈП Улици и Патишта. Врз основа на овој договор Друштвото има склучено дополнителен договор за депонирање на наменски средства во Стопанска банка во износ од 162.750 денари со важност до 07.06.2021.

Судски спорови

Со датумот на билансот кон и од Друштвото има активни судски спорови.

Менаџментот смета дека нема потенцијални значајни обврски по основ на овие судски спорови кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

29. Настани по датумот на Извештајот за финансиска состојба

Нема настани по датумот на Извештајот за финансиска состојба кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.

Како резултат на глобалната пандемија со COVID-19 и неизвесноста поврзана со неа, друштвото нема прекин во деловните функции. Друштвото внимателно ги следи мерките и активностите на екстерните фактори, врши анализа на можните ризици и креира соодветни постапки како одговор на истите со цел прилагодување на своето работење во моменталните пазарни услови. Заради неизвесноста околу времетраење на мерките, раководството се фокусира на одржување на ликвидни парични текови и креирање на политики за долгорочна стабилност.

ЗАВРШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЕМБС: 04043600

Целосно име: Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали

БИМ АД Свети Николе

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	45.165.189,00			52.051.479,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	380.588,00			430.121,00
3	-- Издатоци за развој	79.264,00			79.265,00
4	-- Конјесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	301.324,00			350.856,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	44.727.469,00			51.564.226,00
10	-- Недвижности (011+012)	19.175.783,00			20.866.296,00
11	-- Земјиште	4.787.455,00			4.787.455,00
12	-- Градежни објекти	14.388.328,00			16.078.841,00
13	-- Постројки и опрема	22.756.757,00			28.438.463,00
14	-- Транспортни средства	1.756.898,00			1.712.289,00
18	-- Материјални средства во подготовка	1.038.031,00			547.178,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	57.132,00			57.132,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	57.132,00			57.132,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+058)	385.680.736,00			344.500.677,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	134.523.440,00			159.392.073,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	85.121.830,00			102.523.392,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогули	7.890.594,00			6.483.918,00
41	-- Залихи на готови производи	39.192.664,00			48.117.977,00
42	-- Залихи на трговски стоки	2.318.352,00			2.266.786,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	66.865.234,00			75.202.074,00

47	-- Побарувања од купувачи	63.386.903,00			65.675.140,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.662.069,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	816.262,00			9.518.934,00
50	-- Побарувања од вработените				8.000,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.259.690,00			1.233.440,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	1.259.690,00			1.233.440,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	183.032.372,00			108.673.090,00
60	-- Парични средства	182.900.201,00			108.506.448,00
61	-- Парични еквиваленти	132.171,00			166.642,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	430.845.925,00			396.552.156,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	310.073.428,00			371.890.946,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	422.015.465,00			390.079.973,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	63.290.694,00			63.290.694,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	4.707.850,00			4.068.250,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	9.549.276,00			9.549.276,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	53.637.363,00			52.641.819,00
72	-- Законски резерви	12.658.064,00			12.658.064,00
73	-- Статутарни резерви	4.707.850,00			4.068.250,00
74	-- Останати резерви	36.271.449,00			35.915.505,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	255.682.300,00			245.228.400,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	44.563.682,00			23.438.034,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+086)	7.595.445,00			5.257.833,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 108)	7.595.445,00			5.257.833,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	4.695.595,00			5.165.187,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.787.782,00			11.646,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	111.800,00			81.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски	268,00			
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.235.015,00			1.214.350,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	430.845.925,00			396.552.156,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	310.073.428,00			371.890.946,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	449.351.483,00			428.348.311,00
202	-- Приходи од продажба	447.481.412,00			426.322.279,00
203	-- Останати приходи	1.870.071,00			2.026.032,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	48.117.977,00			43.176.927,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	39.192.664,00			48.117.977,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+216+219+220+221+222)	389.896.403,00			407.792.411,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	311.119.795,00			337.121.130,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.100,00			84.528,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	18.070.932,00			18.429.779,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.238.609,00			3.992.569,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	37.353.702,00			35.130.611,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	21.729.833,00			19.971.346,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.669.509,00			1.501.678,00
216	-- Придоноси од задолжително социјално осигурување	9.104.384,00			8.144.668,00
217	-- Останати трошоци за вработените	4.849.976,00			5.512.919,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	8.474.678,00			8.548.206,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	457.404,00			122.321,00
222	-- Останати расходи од работењето	11.180.183,00			4.363.267,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.451.274,00			729.136,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.245,00			51.077,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.282.867,00			513.443,00
233	-- Останати финансиски приходи	167.162,00			164.616,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.424.553,00			412.947,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	842,00			96,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.423.610,00			412.810,00
243	-- Останати финансиски расходи	101,00			41,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-	50.556.488,00			25.813.139,00

(204-205+207+234+245)				
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	50.556.488,00		25.813.139,00
252	-- Данок на добивка	5.992.806,00		2.375.105,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	44.563.682,00		23.438.034,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	69,00		68,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	44.563.682,00		23.438.034,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	44.563.682,00		23.438.034,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	4.388,00		2.308,00
269	-- Добивка за годината	44.563.682,00		23.438.034,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+266) или (266-270)	44.563.682,00		23.438.034,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
604	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	79.264,00			79.265,00
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	301.324,00			350.856,00
609	-- Земјишта	4.787.455,00			4.787.455,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	14.388.328,00			16.078.841,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	22.756.757,00			28.438.463,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	65.289.842,00			56.213.338,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	816.262,00			9.518.934,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	63.290.694,00			63.290.694,00

635	-- Обарски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	4.695.595,00			5.165.187,00
636	-- Обарски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	268,00			
639	-- Обарски по основ на трговски кредити, аванси и останати обарски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 095+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	111.800,00			81.000,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	447.481.412,00			424.864.946,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	427.937.845,00			409.410.868,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	19.543.567,00			15.454.078,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	288.751.541,00			221.669.244,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	158.729.871,00			204.653.034,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	22.453.854,00			26.298.654,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обарски (< или = АОП 203 од БУ)	167.162,00			164.616,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	436.524,00			1.452.067,00
662	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отсталнини, награди и спино (< или = АОП 203 од БУ)	365.742,00			28.833,00
664	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	1.067.805,00			125.714,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	540.322.281,00			443.149.877,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	262.965.098,00			287.706.157,00
669	-- Огрев, гориво и мазина (< или = АОП 208 од БУ)	28.257.135,00			33.549.491,00
670	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	1.062.426,00			1.046.571,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	121.040,00			362.831,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	10.936.728,00			11.051.672,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обуки (< или = АОП 208 од БУ)	160.927,00			101.742,00

674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	106.760,00		65.314,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	105.785,00		124.550,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	5.362.028,00		5.052.900,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.158.472,00		2.184.660,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	121.548,00		23.330,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.658.975,00		4.048.600,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	5.098.309,00		6.372.900,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	357.660,00		431.880,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	106.086,00		99.140,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на исплатива заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)			597.050,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.135.997,00		1.072.000,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	43.009,00		448.590,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	89.372,00		277.470,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	355.584,00		206.090,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.783.482,00		1.717.820,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	108.510,00		48.100,00
707	-- Трошоци за надомест и други прималња на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	519.995,00		259.990,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	36.558,00		267.240,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	362.903,00		659.770,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	489.205,00		516.610,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	8.000,00		146.140,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	75.852,00		85.615,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	51.779,00		18.800,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.152.548,00		1.091.791,00

718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)			11.741,00
721	-- Исплатени дивиденди	11.859.231,00		17.124.713,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	69,00		68,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2176	- 23.89 - Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место	449.429.592,00			
2420	- 49.41 - Товарен патен транспорт	861.739,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	1.511.426,00			

Потпишано од:

Georgi Stojanov

sto(anov@bim.com.mk)

CN=KibaTrust Qualified Certificate Services,

OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber

CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD

Skopje, C=MK

KibaTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 год.
На БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ**

**2021 год.
Св.Николе**

**Подносител
Генерален директор
Дипл.екк.Горги Стојанов**

ВОВЕД

БИМ а.д. Свети Николе е друштво за производство на битуменски хидроизолациони материјали.

Седиштето на друштвото е лоцирано на ул. Железничка бр. 164 Свети Николе.

БИМ а.д. Свети Николе 2020 година ја заврши успешно остварувајќи позитивен резултат во работењето.

Како позитивна околност која не пратеше во 2020 година беше градежната експанзија во изградба на патиштата во нивниот завршен слој каде што се вградува полимерен битумен-полибим. Тоа придонесе драстично да се зголеми производството на полибим како еден од виталните стратешки производи на нашата компанија. Присуството на производство на полибимот придонесува до намалување на вкупните режиски трошоци по единица производ во целокупното производство на компанијата, што овозможува поголема конкурентност и на останатите производи чие производство е со пониска цена на чинење.

Присуството на пандемијата на КОВИД -19 во текот на целата година доведе до драстичен пад на цената на нафтата. Имаше периоди кога цената на нафтата достигнуваше и негативна вредност. Таквите цени на нафтата се одразуваа и на цената на битуменот и покрај тоа што дојде до драстично намалување на производството на битумен, сепак цената на битуменот беше цела година реалтивно ниска. Тоа придонесуваше да цената на чинење на нашите готови производи биде релативно ниска и со тоа битуменските хидроизолациони материјали да бидат конкурентни на заменливите производи на нив, односно нашите производи да бидат во поповолна позиција.

Позитивна околност е што го проширивме извозот на нови пазари а исто така го зголемивме и извозот во Хрватска, Босна и херцеговина а после многу години имавме продажба во соседна Албанија. Нашите производи на овие пазари се доста конкурентни што придонесе до значителен пораст на извозот во овие подрачја.

Одливот на младата работна сила од нашата земја во странство посебно на квалификуваната работна сила е сериозен проблем со кој се соочуваше и се соочува нашата компанија.

Недостигот на битумен во регионот поради затворањето на рафинеријата в Босански Брод и ограничувањето на производството на битумен во околните рафинерии е исто така негативна околност која не пратеше во текот на целото работење во 2020 година.

БИМ а.д. Свети Николе како и многу години наназад продолжува со успешната политика на распределба на добивката при што само дел од добивката го наменуваме за дивиденда а останатиот дел оди во акумулирана добивка и инвестиции со што овозможува компанијата да има висок степен на финансиска сигурност и ликвидност што е многу редок случај во земјата меѓутоа многу битен елемент за идното успешно работење на компанијата.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 1.015.500,00 евра поделен на 10.155 акции од кои БИМ а.д. Свети Николе поседува 476 сопствена акција.

Финансиската состојба ја согледуваме преку остварениот вкупен приход, кој за 2020 година изнесува 451.802.757 ден.

Вкупниот приход со 112.5 % ги покрива вкупните трошоци, а останатиот дел останува на бруто добивката, односно на добивка пред оданочување и пред изготвување на даночниот биланс, и е со вредност од 50.556.488 ден.

По намалувањето за данокот на добивка со вредност од 5.992.802 ден. останува дека БИМ а.д. остварил нето добивка во вредност од 44.563.682 ден.

Исплатената бруто плата за 2020 година изнесува 32.503.726 ден.

Исплатената нето плата за 2020 година има вредност од 21.729.833 ден.

По основ на исплатената нето плата и просечниот број вработени, по часови работа, 69, добиена е просечната месечна нето плата во вредност од 26.244 ден.

Членови на одбор на директори на БИМ а.д. ги имаат остварено следниве примања:

Извршен член на О.Д. Стојанов Ѓорѓи-Генерален директор, има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	979.397
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	5.000
-нето надоместок за успешно водење на фирма	85.633

Неизвршен член на О.Д. Стојанов Стојанче-Претседател на О.Д. , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето надомест за член на О.Д.	468.000
--------------------------------	---------

Неизвршен член на О.Д. Владимир Гилев , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	359.186
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

-Примања како член на управен одбор во ЈКП Комуналец Свети Николе и има остварено примања од 6.500 денари во нето износ.

Неизвршен член на О.Д. Тане Бошев , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	776.662
-нето регрес за годишен одмор	16.000

-нето новогодишен надоместок	5.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000
-Примања во износ од 36.000 денари во нето износ вработен на дополнителни 2 часа во додел Автоматски Системи Свети Николе со дејност поправка на електрична опрема	

Неизвршен член на О.Д. Слободан Ивановски , има примања во БИМ а.д. в денари:

-нето плата	590.918
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	5.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Состојбата на БИМ а.д. во изминатата 2020 година се согледува и преку пресметаните показатели за оценките на бонитетот кои се дадени со следни параметри:

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

Степен на финансиска стабилност

Степенот на финансиската стабилност пресметан како однос на капиталот вкупната пасива изнесува:

-за 2011 година.....	95,00 %
-за 2012 година.....	96,30 %
-за 2013 година.....	91,72 %
-за 2014 година.....	95,10 %
-за 2015 година.....	96,61 %
-за 2016 година.....	97,20 %
-за 2017 година.....	96,23 %
-за 2018 година.....	98,88 %
-за 2019 година.....	98,38 %
-за 2020 година.....	97,95 %

Показателот за финансиската стабилност од 97,95 % на ден 31.12.2020 година укажува на тоа дека финансиската стабилност на крајот од годината задоволува

финансиски сме стабилни бидејќи капиталот во вкупната пасива, во вкупните извори на средства, има големо учество, т.е. учество со прилично голем процент.

Степен на самофинансирање

Степенот на самофинансирањето пресметан како однос на капитал плус долгорочните резервирања и материјални и нематеријални средства плус залихите изнесува:

-за 2011 година.....	186,43 %
-за 2012 година.....	154,87 %
-за 2013 година.....	119,11 %
-за 2014 година.....	138,27 %
-за 2015 година.....	162,67 %
-за 2016 година.....	179,46 %
-за 2017 година.....	178,92 %
-за 2018 година.....	201,07 %
-за 2019 година.....	184,53 %
-за 2020 година.....	234,86 %

Показателот од 234,86% % укажува на тоа дека степенот на самофинансирање задоволува бидејќи изворите на средствата се поголеми од материјалните средства плус залихите.

Степен на кредитна способност

Степенот на кредитна способност пресметан како однос на капиталот плус долгорочните резервирања плус долгорочните обврски и нетековни средства изнесува:

-за 2011 година.....	669,37 %
-за 2012 година.....	570,10 %
-за 2013 година.....	345,12 %
-за 2014 година.....	368,35 %
-за 2015 година.....	391,60 %
-за 2016 година.....	483,46 %
-за 2017 година.....	602,02 %
-за 2018 година.....	696,88 %
-за 2019 година.....	749,41 %
-за 2020 година.....	934,38 %

Показателот од 934.38 % укажува на тоа дека на 31.12.2020 год. сме со добро кредитно способни, бидејки изворите на средствата се поголеми постојаните средства.

Степен на задолженост

Степенот на задолженост пресметан како однос на вкупните обврски трајниот капитал изнесува:

-за 2011 година.....	4,98 %
-за 2012 година.....	3,62 %
-за 2013 година.....	8,92 %
-за 2014 година.....	4,88 %
-за 2015 година.....	3,33 %
-за 2016 година.....	2,55 %
-за 2017 година.....	1,58 %
-за 2018 година.....	0,97 %
-за 2019 година.....	0,01 %
-за 2020 година.....	0,02 %

Степенот на задолженост на 31.12.2020 година задоволува бидејки обврските се помали од изворите на средствата и тоа помали со доста голем процент.

Степенот на задолженост го согледуваме и преку односот на побарувањата купувачите и вкупните обврски спрема добавувачите и тој изнесува:

-за 2011 година.....	524,62 %
-за 2012 година.....	313,80 %
-за 2013 година.....	168,56 %
-за 2014 година.....	289,10 %
-за 2015 година.....	274,85 %
-за 2016 година.....	474,89 %
-за 2017 година.....	1.010,64 %
-за 2018 година.....	2.148,50 %
-за 2019 година.....	1.271,49 %
-за 2020 година.....	834,54 %

Показателот од 834.54 % укажува на тоа дека на 31.12.2020 год. задолженоста задоволува бидејки побарувањата се поголеми од обврските.

ЛИКВИДНОСТ

Тековна ликвидност

Тековната ликвидност како однос на тековни средства минус залихите и краткорочните обврски на 31.12.2020 година изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	1.030,67 %
-за 2012 година.....	1.042,60 %
-за 2013 година.....	267,87 %
-за 2014 година.....	640,63 %
-за 2015 година.....	1220,48 %
-за 2016 година.....	1803,06 %
-за 2017 година.....	3.020,30 %
-за 2018 година.....	5.310,68 %
-за 2019 година.....	3.520,62 %
-за 2020 година.....	3.306,68 %

Тековната ликвидност искажана со показател од 3.306.68 % укажува на тоа дека таа задоволува бидејќи обртните средства не само што ги покриват краткорочните обврски туку се и поголеми .

Општа ликвидност

Општата ликвидност пресметана како однос на вкупните тековни средства и краткорочните обврски на 31.12.2020 година изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	1.812,42 %
-за 2012 година.....	2.368,70 %
-за 2013 година.....	897,00 %
-за 2014 година.....	1.593,99 %
-за 2015 година.....	2416,18 %
-за 2016 година.....	3226,63 %
-за 2017 година.....	5.492,22 %
-за 2018 година.....	8.969,79 %
-за 2019 година.....	6.552,14 %
-за 2020 година.....	5.077,79 %

Од претходните показатели за ликвидноста воопшто заклучуваме дека задоволува повеќе години и тоа со високо ниво.

ПРОДУКТИВНОСТ

Продуктивноста посматрана како однос на вкупно остварениот обем на производство и просечниот број вработени по часови на работа изнесува:

-за 2020 година.....222.18 тони

ЕКОНОМИЧНОСТ

Економичноста пресметана како однос на вкупниот приход и вкупни трошоци изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	109,16 %
-за 2012 година.....	104,60 %
-за 2013 година	107,60 %
-за 2014 година.....	101,55 %
-за 2015 година.....	113,00 %
-за 2016 година.....	118,33 %
-за 2017 година.....	116,53 %
-за 2018 година.....	111,41 %
-за 2019 година.....	106,40 %
-за 2020 година.....	112,60 %

Показателот од 112.60% укажува на тоа дека економичноста како индикатор за успешност во работењето задоволува бидејќи се остварил поголем приход по основ на направени трошоци.

РЕНТАБИЛНОСТ

Рентабилноста претставува степен на користење на средствата со кои се располагаат и таа пресметана како однос на бруто добивката и деловните средства (активата) изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	17,66 %
-за 2012 година.....	4,90 %
-за 2013 година	8,24 %
-за 2014 година.....	1,36 %
-за 2015 година.....	11,90 %
-за 2016 година.....	15,89 %
-за 2017 година.....	15,04 %
-за 2018 година.....	14,28 %
-за 2019 година.....	6,50 %
-за 2020 година.....	11,73 %

Показателот од 11.73 % укажува на поголем степен на рентабилност, односно користење на расположивите деловни средства со што е добиена и бруто добивка.

ОБРТ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА

Обртот на обртни средства пресметан како однос на вкупниот приход и тековните средства изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	2,45 обрти
-за 2012 година.....	1,34 обрти
-за 2013 година	1,59 обрти
-за 2014 година.....	1,20 обрти
-за 2015 година.....	1,32 обрти
-за 2016 година.....	1,28 обрти
-за 2017 година.....	1,26 обрти
-за 2018 година.....	1,62 обрти
-за 2019 година.....	1,25 обрти
-за 2020 година.....	1,17 обрти

Показателот за обртни средства од 1,17 обрти укажува на тоа дека имало можности да се профитира , што се потврдува и со остварената добивка.

ПРОФИТНА СТАПКА

Профитната стапка пресметана како однос на нето добивката и капиталот изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	18,49 %
-за 2012 година.....	5,00 %
-за 2013 година	8,90 %
-за 2014 година.....	1,26 %
-за 2015 година.....	10,80 %
-за 2016 година.....	14,90 %
-за 2017 година.....	13,90 %
-за 2018 година.....	13,07 %
-за 2019 година.....	6,00 %
-за 2020 година.....	10,56 %

Профитната стапка за 2020 година од 10.56 % укажува на профитабилност што се потврдува и со остварената добивка.

Претходно дадените параметри кои воедно ја даваат оценката за бонитетот на фирмата, укажуваат на добро и успешно работење, остварен е вкупен приход кој ги покрива вкупните трошоци и остварува добивка.



Генерален директор
Дипл.екс Горги Стојанов